


„ВАВИЛОН“ ГИ НАГРАДУВА МЛАДИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ ПО ЧЕТВРТИ ПАТ



Конкурсот за Најдобар млад преведувач „Вавилон“, којшто ЗПРМ го организира заедно со Делегацијата на Европската Унија во Македонија, оваа година се одржува по четврти пат.

По прогласувањето на победниците за 2016 година на 26 септември, Европскиот ден на јазиците, ЕУ-амбасадорот Самуел Жбогар го отвори конкурсот за 2017 година. Младите преведувачи до 26 години имаа можност да ги праќаат своите преводи до 4 април 2017 година. Се преведуваат текстови од сите јазици на Европската Унија на сите јазици што се зборуваат во Република Македонија

Како и досега, и оваа година победничките преводи ќе бидат наградени на Европскиот ден на јазиците. Наградата „Вавилон“ претставува единствена можност за сите млади преведувачи да се докажат во областа на книжевниот превод. Ќе се доделат награди за секој од јазиците на кои ќе пристигнат пријави. Наградите ќе се состојат од: парична награда во износ од 500 евра, годишно членство во Здружението на преведувачи и толкувачи на Македонија (ЗПРМ) и објавување на преводот, во целост или делумно, во списанието Културен живот.